

ТРИ ГОДИНИ ИСТ ИНДЕКС НА КОРУПЦИЈА



Македонија се наоѓа на 105. место од вкупно 163 држави на годишната глобална листа за индексот на корупцијата на "Транспаренси интернешнел", претставена во Берлин. Три години по ред земјава го има истиот индекс на корупција (2,7) и тој продолжува да паѓа во годишните извештаи на ТИ. Лани беше на 103. место, а

една година пред тоа беше на 97. На индексот, бројот 10 значи дека корупција не постои, а нула дека целото општество е заразено со неа. Македонија за 2006 година го дели 105. место заедно со Боливија, Иран, Либија, Малави и Уганда. Според листата на ТИ за 2006 година, Македонија се наоѓа на претпоследното место во регионот на Југоисточна Европа. Последна е Албанија, која се наоѓа на 111 место со индекс 2,6.

ЦИТОСТАТИЦИ СО ПОМИНАТ РОК

Резерви од цитостатици чиј рок на употреба истекол уште во јуни годинава биле откриени на Клиниката за детски болести, каде што сега недостасуваат девет вида цитостатици за најмалите пациенти. Директорот на Клиничкиот центар, Борче Георгиевски, најавува контроли и на другите клиници и во Клиничката аптека.

"Не смее да се дозволи да нема материјали, лекови и цитостатици и затоа секој петти во месецот ќе се прават набавки, со што ќе го надминеме недостигот. За резервите од цитостатици на Детската клиника требало навреме да се предупреди, за некоја друга клиника да ги искористи", истакна Георгиевски.

"ЕСЕНСКИ МУЗИЧКИ СВЕЧЕНОСТИ"

Со концерт на виолончелистот Рено Дежарден и на пијанистката Марта Годени од Франција, во Музејот на град Скопје беа отворени годинашните "Есенски музички свечености". На манифестацијата која годинава се одржува по седми пат, до крајот на месецов на сцените во Домот на АРМ, Музејот на град Скопје, Даут-пашиниот амам, киното "Фросина" и во Македонската опера и балет ќе настапат повеќе музичари од нашаа земја, а ќе има и учесници од странство. Организатор е Дирекцијата за култура и уметност.



ВЕРОНАУКА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

Советот за меѓурелигиска соработка на Република Македонија составен од претставници на црквите и на верските заедници, наброени во Уставот на РМ, одржа состанок на кој било кажано дека приклучувањето на Православниот богословски факултет и на Факултетот за исламски науки до државните универзитети на РМ е неопходност која треба да се реализира што е можно побрзо. Потоа Советот бара од наредната учебна година да се воведат веронаука во образовниот систем на РМ.

МАКЕДОНСКИ ИЗДАНИЈА ВО БЕЛГРАД

На 17. Меѓународна конференција во организација на Институтот за меѓународна политика и стопанство од Белград, се одржа промоција на македонски изданија: "Од Панонија до Егеј" и "Придонесот на Македонија во светската цивилизација" од академик д-р Антоније Шокљев-Дончо и Славе Николовски-Катин.

Воведен збор за првото дело, кое се однесува на поврзувањето на Панонија и античка Македонија, имаше проф. Едита Стојик-Карановиќ. Во него се претставени голем број податоци за вистината на дел од Балканот во античкиот период, со особена нагласка за древна Македонија. За книгата "Придонесот на Македонија во светската цивилизација", зборуваа проф. Стојик-Карановиќ, и авторите на книгите. Академик А. Шокљев-Дончо даде опширно објаснување за делото каде е потенциран придонесот на Македонија кон светот во периодот од VI век пред Христа, периодот на Македонското царство - времето на Филип и на Александар Македонски до цар Самуил.

ИСПРАТИ СМС

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

*со празно место, како во примерот

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

ИСПРАТИ СМС НА

075 14 14 42

20 ДЕН + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON поим

Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот